

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 162

3 септември 2018, понеделник

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2967. <b>Одлука</b> за објавување јавен оглас за именување на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	2	2971. <b>Одлука</b> за објавување јавен оглас за именување на претседател и два члена на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	5
2968. <b>Одлука</b> за објавување јавен оглас за избор на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	3	2972. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.....	6
2969. <b>Одлука</b> за објавување јавен оглас за именување на претседател и три члена на Државната комисија за жалби по јавни набавки.....	4	2973. <b>Решение</b> за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	9
2970. <b>Одлука</b> за распишување јавен оглас за избор на Здруженија од областа на човековите права, полициското право и правосудството.....	5	2974. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	9
		<b>Огласен дел</b> .....	1-52

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**2967.**

Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Република Македонија, членот 3 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен („Службен весник на Република Македонија“ број 51/11, 148/13, 41/14, 130/14, 53/16 и 11/18) и членовите 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен („Службен весник на Република Македонија“ број 11/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 август 2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за избор на претседател и десет члена на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен (во натамошниот текст: Државната комисија).

II. За претседател на Државната комисија се избира лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен образование од областа на правото;

4) има минимум пет години работно искуство на управни работи;

5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).

III. За член на Државната комисија се избира лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен;

4) има минимум четири години работно искуство на управни работи;

5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (APTIS) – најмалку ниво B2 (B2).

IV. Заинтересираните кандидати пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. потточки 1, 2, 3 и 4 и/или точката III. потточки 1, 2, 3 и 4 на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, може да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

V. Претседателот и членовите кои ќе се избераат по овој конкурс се должни најдоцна во рок од една година од денот на изборот да го исполнат условот од точката



**2969.**

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 202 став 2, а во врска со членот 203 став 4 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16, 165/17 и 83/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 август 2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ТРИ ЧЛЕНА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен оглас за именување на претседател и три члена на Државната комисија за жалби по јавни набавки.

II. За претседател на Државната комисија за жалби по јавни набавки се именува лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование од областа на правото;

4) има положено правосуден испит;

5) има работно искуство од најмалку пет години од кои три години во областа на јавните набавки;

6) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (APTIS) најмалку ниво B2 (B2).

III. За член на Државната комисија за жалби по јавни набавки се именува лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование од областа на правото;

4) има работно искуство од најмалку пет години од кои најмалку три години од областа на јавните набавки;

5) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (APTIS) најмалку ниво B2 (B2).

IV. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. потточки 1), 2) 3), 4) и 5) и точката III. потточки 1), 2), 3) и 4) на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

V. Претседателот и членовите кои ќе се именуваат по овој оглас се должни најдоцна во рок од една година од денот на изборот да го исполнат условот од точката II. потточка 6) и/или точката III. потточка 5) на оваа одлука за познавање на англискиот јазик и до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија да достават доказ за негово исполнување.

VI. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коџа“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-4996/1	Претседател на Собранието
29 август 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р <b>Талат Цафери</b> , с.р.

**2970.**

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 11-д од Законот за народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2003, 114/2009, 181/16, 189/16 и 35/18), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 29 август 2018 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА, ПОЛИЦИСКОТО ПРАВО И ПРАВОСУДСТВОТО**

I. Собранието на Република Македонија распишува јавен оглас за избор на три здруженија од областа на човековите права, полициското право и правосудството.

II. Избраните здруженија номинираат по еден претставник за надворешен член во Народниот правобранител - механизам за граѓанска контрола, со мандат од една година.

III. Надворешните членови треба да ги исполнуваат следните услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- да имаат стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование и
- да имаат пет години работно искуство кај невладини организации (здруженија) во областа на човековите права, полициското право и правосудството.

IV. Пријавата за учество на овој оглас и потребните документи за докажување дека здружението е од областа на човековите права, полициското право и правосудството и дека има лица кои ги исполнуваат условите од точката III. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните здруженија треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коџа“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-4997/1	Претседател на Собранието
29 август 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р <b>Талат Цафери</b> , с.р.

**2971.**

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 31 ставови (3), (4) и (6) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16 и 64/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 август 2018 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ДВА ЧЛЕНА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР**

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен оглас за именување на претседател и два члена на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер (во натамошниот текст: Комисија).

II. За претседател на Комисијата се именува лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;
- 3) има осум години работно искуство во областа на информирањето и правните работи;
- 4) да не е член на политичка партија;
- 5) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
- АПТИС (APTIS) најмалку ниво B2 (B2).

III. За член на Комисијата се именува лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;
- 3) има пет години работно искуство во областа на информирањето и правните работи;
- 4) да не е член на политичка партија;
- 5) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
- АПТИС (APTIS) најмалку ниво B2 (B2).

IV. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. потточка 1), 2)

и 3) и точката III. потточка 1), 2) и 3) на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

Заинтересираните кандидати, со документите од ставот I на оваа точка треба да достават и лична изјава заверена на нотар за исполнување на условот од потточка 4) на точките II. и III. од оваа одлука.

V. Претседателот и членовите кои ќе се именуваат по овој оглас се должни најдоцна во рок од една година од денот на изборот да го исполнат условот од точката II. потточка 5 и/или точката III. потточка 5 на оваа одлука за познавање на англискиот јазик и до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија да достават доказ за негово исполнување.

VI. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5001/1  
29 август 2018 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 2972.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-**  
**ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА**  
**ИЗБОР НА КОРИСНИЦИ ПО МЕРКИТЕ ЗА**  
**РУРАЛЕН РАЗВОЈ**

Член 1

Во Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/11, 80/13, 35/16 и 101/17) членот 3-а се менува и гласи:

“(1) Поблиски критериуми за избор на корисници за помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност се:

- Доколку корисникот е невработено лице за период поголем од две години до датумот на поднесување на барањето – 5 бода;

- Доколку целта на инвестицијата е набавка на опрема за после бербени активности во растително производство – 20 бода;

- Доколку целта на инвестицијата е набавка на опрема за преработка на земјоделски производи и производи од животинско потекло – 20 бода;

- Доколку активностите од деловниот план се одвиваат во ридско-планински подрачја – 10 бода;

- Доколку корисникот се занимава или планира да се занимава со органско производство -10 бода;

- Доколку корисникот се занимава или планира да се занимава со сточарство – 10 бода;

- Доколку инвестициите од деловниот план предвидуваат воведување на нови производствени технологии за достигнување на добра земјоделска пракса – 5 бода

- Доколку корисникот е член на земјоделска задруга – 5 бода и

- Доколку инвестицијата од деловниот план се однесува на набавка на добиток од увоз или од признати организации согласно Законот за сточарство – 15 бода.

(2) Најголем број на бодови што може да ги добие корисникот за помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност е 100 бода.

(3) За да биде прифатлив, корисникот за помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност треба да добие најмалку 60 бода.”

Член 2

По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи:

“Член 8-а

(1) Поблиски критериуми за избор на корисници за економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност за инвестиции за набавка на земјоделска механизација се следните:

- Дата на упис во регистарот – до 5 бода

- Број на вработени во земјоделската задруга – до 15 бода

- Промет преку земјоделската задруга – до 15 бода

- Обем на земјоделската задруга – до 15 бода

- Број на планирани нови работни места утврдени од деловниот план поврзани со потребата за набавка на земјоделска механизација – до 15 бода

- Воведување на нови технологии – до 15 бода

- Учество на жени фармери и млади земјоделци во вкупниот број на членови на земјоделската задруга – до 5 бода

- Млад управител до 40 години – 10 бода

- Земјоделски задруги основани во рурални средини лоцирани во „Планински“ области ( $\square$  700 м) – 5 бода.

(2) Најголем број на бодови што може да ги добие земјоделската задруга изнесува 100 бода, согласно со бодувањето дадено во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

(3) За да биде прифатлива, земјоделската задруга треба да добие најмалку 30 бода.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-7392/2  
10 август 2018 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Николовски, с.р.**

## Прилог: Бодување за економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност за инвестиции за набавка на земјоделска механизација

Критериуми		Бодови
Дата на упис во регистарот	- од 2013 до 2015	5
	- во 2016	4
	- во 2017	3
	- од 2018	2
Број на вработени во земјоделската задруга	- ако има еден вработен	5
	- ако има два вработени	10
	- ако има три и повеќе вработени	15
Промет преку земјоделската задруга	- ако е од 250.000 до 1.000.000 денари	5
	- ако е од 1.000.000 до 3.000.000 денари	10
	- ако е над 3.000.000 денари	15
Обем на земјоделската задруга	- до 10 земјоделски стопанства	5
	- од 11 до 20 земјоделски стопанства	10
	- 21 или повеќе земјоделски стопанства	15
Број на планирани нови работни места утврдени од деловниот план поврзани со потребата за набавка на земјоделска механизација	- едно ново работно место	5
	- две нови работни места	10
	- три и повеќе нови работни места	15
Воведување на нови технологии	- инвестиции за подобрување на квалитетот на производите	5
	- воведување на нови производи за постоечките пазари	5
	- инвестиции во нови методи на производството или преработката на производите	5
Учество на жени фармери и млади земјоделци во вкупниот број на членови на Земјоделската задруга	- ако припадници на женски пол учествуваат со 10-30%	2
	- ако припадници на женски пол учествуваат со повеќе од 30%	3
	- ако има еден член на возраст од 18-25 години	1
	- ако има повеќе од еден член на возраст од 18-25 години	2
Млад управител до 40 години		10
Земјоделски задруги основани во рурални средини лоцирани во „Планински“ области (>700 м)		5
ВКУПНО		100



## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

**2973.**

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09; 36/11;51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАР ТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружение на граѓани РЕСУРСЕН ЦЕНТАР на родители на деца со посебни потреби, Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружение на граѓани РЕСУРСЕН ЦЕНТАР на родители на деца со посебни потреби, Скопје, со седиште на ул. „Васко Карангелески“ бр.33, Скопје – Аеродром, се впишува во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружение на граѓани РЕСУРСЕН ЦЕНТАР на родители на деца со посебни потреби, Скопје, со седиште на ул. „Васко Карангелески“ бр.33, Скопје – Аеродром, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10- 5676/4  
12 јуни 2018 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
**Мила Царовска, с.р.**

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**2974.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 03.09.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	34,649
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	36,257
<b>б) Дизел гориво</b>		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	35,474
<b>в) Масло за горење</b>		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	34,739
<b>г) Мазут</b>		ден/кг
- М-1 НС	до	27,527

## Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

<b>а) Моторни бензини</b>		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	72,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	74,00
<b>б) Дизел гориво</b>		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	64,50
<b>в) Масло за горење</b>		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	53,00
<b>г) Мазут</b>		ден/кг
- М-1 НС	до	34,004

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит

пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	71,50	71,00	70,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	73,50	73,00	72,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	64,00	63,50	63,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	52,50	52,00	51,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

## Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>		ден/лит	<b>а) Моторни бензини</b>		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080	- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	21,698
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080	- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,785
<b>б) Дизел гориво</b>		ден/лит	<b>б) Дизел гориво</b>		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030	- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,157
<b>в) Масло за горење</b>		ден/лит	<b>в) Масло за горење</b>		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040	- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,136
<b>г) Мазут</b>		ден/кг	<b>г) Мазут</b>		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050	- М-1 НС	до	0,100

## Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
<b>б) Дизел гориво</b>		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
<b>в) Масло за горење</b>		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
<b>г) Мазут</b>		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

## Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

## Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 04.09.2018 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1713/1

3 септември 2018 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија




[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018162